



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ

ПОСТАПКА СО БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ

БР. 28/ 2015

Предмет: Набавка на услуги- сервисирање, замена на резервни делови и миење на возила согласно потребите на Ректоратот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје и Конгресен центар во Охрид

Скопје, јуни, 2015 година

Инструкции за понудувачите

1. Договорен орган

Договорен орган е Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје - Ректорат, со адреса на бул. Гоце Делчев бр. 9, 1000 Скопје, телефон за контакт 02 3293 293, електронска адреса ukim@ukim.edu.mk, контакт лице Катерина Донеvsка со електронска адреса: kdonevska@ukim.edu.mk .

2. Предмет на договорот за јавна набавка

2.1.Предмет на договорот за јавна набавка е *набавка на услуги- сервисирање, замена на резервни делови и миење на возила согласно потребите на Ректоратот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје и Конгресен центар во Охрид*, според техничките спецификации во прилог на оваа тендерска документација.

2.2. Предметот на договорот е делив на два дела и тоа:

Дел 1: сервисирање, замена на резервни делови и миење на возила во Скопје.

Дел 2: сервисирање, замена на резервни делови и миење на возила во Охрид.

3. Начин на извршување на услугата

Предметната услуга ќе се извршува во период од 1 (една) година од денот на склучување на договорот со избраниот носител на набавка, според потребите и на барање на договорниот орган.

Со предметната услуга моментално треба да бидат опфатени вкупно 5 (пет) патнички возила на Ректоратот на Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, од кои 4 (четири) се во Скопје и 1 (едно) во Охрид.

Избраниот носител на набавка ќе има обврска во текот на времетраењето на договорот за јавна набавка, да ја извршува услугата што е предмет на договорот за јавна набавка и за сите останати моторни возила кои договорниот орган дополнително ќе ги стекне, во согласност со условите дефинирани во договорот.

Понудувачот се обврзува да им даде приоритет на службените возила на Ректоратот на Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје и бараната услуга да ја изврши веднаш по приемот на возилото во сервисот.

4. Разлики во цена (корекција на цени)

Не се предвидува корекција на цената, односно цената искажана во понудата на најповолниот понудувач ќе биде фиксна за целото времетраење на договорот за јавна набавка.

5. Рок на извршување на услугата

Рок за извршување на предметната услуга е *веднаш по приемот на возилото*.

6. Начин на плаќање

Плаќањето за извршените услуги ќе се изврши во рок од 90 дена по доставување на фактура.

Авансно плаќање: не е дозволено.

7. Критериуми за утврдување на способност на понудувачите

7.1. За да учествува во постапката за доделување на договор, понудувачот треба да е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна набавка или да припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран.

7.2. За докажување на способноста за вршење на професионална дејност

За докажување на способноста за вршење на професионалната дејност, понудувачот треба да достави со својата понуда документ за регистрирана дејност како доказ дека е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна набавка или доказ дека припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран.

8. Изготвување и поднесување на понудите

8.1. Изјава за сериозност на понудата

Во прилог на понудата, понудувачот доставува и потпишана изјава за сериозност на понудата, при што треба да го користи образецот на изјава даден во прилог на тендерската документација. Доколку дојде до прекршување на дадената изјава за сериозност на понудата, истото ќе резултира со издавање негативна референца против таквиот понудувач на начин и согласно условите утврдени во Законот за јавните набавки. Изјавата ја потпишува лицето што ја потпишува и понудата. Доколку лицето што ја потпишува изјавата се разликува од лицето што ја потпишува понудата, во прилог се доставува и овластување за потпишување на изјавата.

8.2. Изјава за независна понуда

Во прилог на понудата, понудувачот доставува и потпишана изјава за независна понуда, при што треба да го користи образецот на изјава даден во прилог на тендерската документација. Изјавата ја потпишува лицето што ја потпишува и понудата. Доколку лицето што ја потпишува изјавата се разликува од лицето што ја потпишува понудата, во прилог се доставува и овластување за потпишување на изјавата.

8.3. Начин на изготвување на понудата

Понудата се изготвува во согласност со условите предвидени во тендерската документација. Понудата мора да ги содржи сите елементи кои се предвидени во образецот на понуда во прилог на оваа тендерска документација. Понудувачот подготвува еден оригинален примерок. Понудата се пишува со неизбришливо мастило и ја потпишува одговорното лице на понудувачот. Сите страници на понудата, освен за неизменетата печатена литература, ги парафира лицето кое ја потпишува понудата. Секое пишување меѓу редовите, бришење или пишување врз претходен текст важи само доколку е парафирано од лицето кое ја потпишува понудата.

Понудувачот поднесува вкупна цена вклучувајќи ги сите трошоци и попусти, без ДДВ. Понудената цена треба да ги вклучува и увозните царини доколку ги има, а истите треба да бидат искажани и посебно.

8.4. Елементи на понудата

Понудата треба да е составена од следниве елементи и според следниов редослед:

- Пополнет образец на понуда (Прилог 1),
- Пополнет образец на изјава за сериозност на понудата (Прилог 2),
- Изјава за независна понуда (Прилог 3),
- Документ за регистрирана дејност (Точка 7.2),
- Изјава дека при одржувањето и поправката на возилата ќе вградува оригинални резервни и потрошни делови увезени од овластен дистрибутер за марката на возило за која ја поднесува понудата
- Изјава со која се обврзува да им даде приоритет на службените возила на Ректоратот на Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје и бараната услуга да ја изврши веднаш по приемот на возилото во сервисот.
- Парафиран модел на договор

Понудите кои нема да бидат составени од горенаведената содржина на елементите на понудата, нема да бидат земени во понатамошна евалуација и истите ќе бидат отфрлени.

8.5. Период на важност на понудата

Периодот на важност на понудата ќе изнесува 120 дена од денот утврден како краен рок за поднесување на понудите за чие времетраење понудата во сите нејзини елементи е обврзувачка за понудувачот. Понудите кои содржат покус период на важност од тој утврден во оваа точка од тендерската документација ќе бидат отфрлени како неприфатливи.

8.6. Цена на понудата

8.6.1. Понудувачот поднесува вкупна цена вклучувајќи ги сите трошоци и попусти без ДДВ.

8.6.2. Цената на понудата се пишува со бројки и букви.

8.6.3. Ако цената на понудата е невообичаено ниска и во голема мера не е во согласност со проценетата вредност на набавката, договорниот орган од економскиот оператор ќе побара писмено објаснување за причините за таквата цена на понудата.

Ако економскиот оператор не успее да објасни на писмено кои се причините за таквата цена во рок од 3 (три) дена од датумот на поднесувањето на барањето, или пак, ако Комисијата не ги прифати неговите причини, понудата ќе биде отфрлена.

8.7. Запечатување на понудата

Понудувачот го приложува оригиналниот примерок во затворен внатрешен плик кој го содржи називот на понудувачот со целосна и точна адреса.

Внатрешниот плик се приложува во затворен надворешен плик кој:

- е адресиран со точна адреса на договорниот орган,
- го содржи бројот на огласот,
- во горниот лев агол стои ознака „Не отворај“, да не се отвора пред времето и датумот за отворањето на понудите.

Доколку двата плика не се затворени и обележани како што се бара, договорниот орган не презема одговорност за затурање или предвремено отворање на понудата. Понудите кои се отворени предвремено поради не придржување кон условите за затворање и обележување на истите ќе се отфрлат како неуредни.

8.8. Принцип на една понуда

Едно правно или физичко лице може да поднесе само една понуда, без оглед дали ја доставува поединечно или како член на група на понудувачи. Во спротивно сите понуди во кои се јавува тоа правно или физичко лице се отфрлаат.

8.9 Краен рок за поднесување на понудите

Краен рок за поднесување на понудата е **30.06.2015** година до **10:00** часот. Понудите кои ќе пристигнат по наведениот краен рок ќе се сметаат за задоцнети и нема да бидат земени предвид во натамошната евалуација.

8.10. Право на учество

8.10.1. Право да достави понуда има секое заинтересирано правно и физичко лице - економски оператор кој е регистриран за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна набавка.

9. Критериуми за доделување на договорот

Критериум за избор на најповолна понуда и доделување на договорот за јавна набавка е:

- Цена..... 100 бода

10. Електронска аукција

10.1. Договорот за јавна набавка ќе се додели со примена на постапка со барање за прибирање на понуди со објавување на оглас, која ќе заврши со електронска аукција како последна фаза во постапката.

10.2. Оваа постапка нема да се спроведува со користење на електронски средства преку Електронскиот систем за јавни набавки (ЕСЈН), освен во делот на електронската аукција која задолжително се спроведува преку ЕСЈН (<https://www.e-nabavki.gov.mk>).

10.3. Подетални информации за користењето на електронски средства: За да можете да учествувате на електронската аукција, потребно е да се регистрирате во ЕСЈН. Економскиот оператор се регистрира во ЕСЈН со пополнување на регистрациска форма која е составен дел од ЕСЈН¹, по што ЕСЈН автоматски ги обработува податоците од регистрациската форма, генерира шифра и истата ја доставува на регистрираната електронска пошта на економскиот оператор. Секое лице кое се регистрира како корисник на ЕСЈН, при пополнување на веб образецот за регистрација се запознава и дава согласност дека ќе ги почитува правилата и условите за користење на ЕСЈН. Повеќе информации за начинот на регистрација и користење на системот ќе најдете во Прирачникот за користење на ЕСЈН наменет за економски оператори, кој можете да го преземете од почетната страна на ЕСЈН во делот „Економски оператори“.

10.4. Подетални информации за електронската аукција: Договорниот орган ќе користи електронска аукција како последна фаза во постапката со барање за прибирање на понуди. Предмет на електронската аукција е вкупната цена вклучувајќи ги сите трошоци и попусти и увозни царини, без ДДВ. Почетна цена на електронската аукција е најниската цена, од прифатливите понуди поднесени во првичната фаза од постапката.

Поканите за учество на аукцијата ќе се достават во електронска форма преку ЕСЈН по целосната евалуација на првичните понуди, до сите економски оператори кои доставиле прифатливи понуди во првата фаза од постапката и кои се регистрирани во ЕСЈН.

¹ Линк „Регистрирај се“ во делот „Економски оператори“ на почетната страна на ЕСЈН

Поканата за учество на аукцијата ќе биде електронски испратена на адресата за е-пошта на лицето за контакт наведено во Образецот за понуда кое претходно е регистрирано во ЕСЈН.

Во поканата за учество на аукцијата ќе бидат содржани следниве податоци: почетната цена на аукцијата, односно најниската цена од првично поднесените понуди; датумот и часот на започнување и завршување на аукцијата; интервалот во кој ќе се спроведува негативното наддавање (минимална и максимална разлика во понудени цени).

11. Известување на понудувачите

Сите понудувачи кои учествувале во постапката за доделување на договор за јавна набавка со барање за прибирање на понуди ќе бидат писмено известени за изборот на најповолна понуда во рок од три дена од денот на донесување на одлуката за доделување на договорот за јавна набавка, а во прилог на известувањето договорниот орган ќе достави и примерок од одлуката. Економските оператори што учествувале во постапката имаат право на увид во извештајот од спроведената постапка.

12. Правна заштита

Секој понудувач кој има правен интерес за добивање на договорот за јавна набавка и кој претрпел или би можел да претрпи штета од евентуално прекршување на одредбите од овој закон, може да бара правна заштита против одлуките, дејствијата и пропуштањата за преземање дејствија од страна на договорниот орган во постапката за доделување на договор за јавна набавка, во согласност со условите и постапката предвидени со Законот за јавните набавки.

13. Завршување на постапката за доделување на договор за јавна набавка

13.1 Постапката за доделување на договор за јавна набавка завршува на денот на конечност на одлуката за избор или за поништување на постапката.

Техничка спецификација

За потребите на Договорниот орган, Економскиот оператор треба да ги извршува следните услуги:

ДЕЛ 1: СЕРВИСИРАЊЕ, ЗАМЕНА НА РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И МИЕЊЕ НА ВОЗИЛА ВО СКОПЈЕ

1. Поправката на моторните возила опфаќа:

- Поправка и сервисирање по потреба
- Замена на неисправни делови

2. Миењето на возила опфаќа:

- Комплетно миење на возила : надворешно (миење со соодветно средство наменето за миење на возила и со машина под воден притисок и суво пребришување на каросеријата на возилото) и внатрешно (внатрешно пребришување на ентериерот, правосмукање и перење на патосниците)
- Хемиско чистење на ентериерот на возилото
- Миење на мотор
- Полирање

ДЕЛ 2: СЕРВИСИРАЊЕ, ЗАМЕНА НА РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И МИЕЊЕ НА ВОЗИЛА ВО ОХРИД

1. Поправката на моторните возила опфаќа:

- Поправка и сервисирање по потреба
- Замена на неисправни делови

2. Миењето на возила опфаќа:

- Комплетно миење на возила : надворешно (миење со соодветно средство наменето за миење на возила и со машина под воден притисок и суво пребришување на каросеријата на возилото) и внатрешно (внатрешно пребришување на ентериерот, правосмукање и перење на патосниците)
- Миење на мотор

[меморандум на понудувачот]

Прилог 1 – Образец на понуда

Врз основа на огласот број **28/2015** од **18.06.2015** година на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, за доделување на договор за **набавка на услуги- сервисирање, замена на резервни делови и миење на возила согласно потребите на Ректоратот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје и Конгресен центар во Охрид**, со спроведување на постапка со барање за прибирање на понуди, со електронска аукција преку Електронскиот систем за јавни набавки (<https://www.e-nabavki.gov.mk>), и на тендерската документација, ја поднесуваме следнава:

П О Н У Д А

Дел I – Информации за понудувачот

I.1. Име на понудувачот: _____

I.2. Контакт информации

– Адреса: _____

– Телефон: _____

– Факс: _____

– Е-пошта: _____

– Лице за контакт: _____

I.3. Одговорно лице: _____

I.4. Даночен број: _____

I.5. Матичен број: _____

Дел II – Техничка понуда

II.1.Согласни сме да понудиме:

II.2. Ги прифаќаме начинот и рокот на извршување на услугата, утврдени во тендерската документација.

Дел III – Финансиска понуда

III.1. Вкупната цена на нашата понуда, вклучувајќи ги сите трошоци и попусти, без ДДВ, кој е искажан посебно, изнесува:

За листа 1 - _____ [со бројки]

(_____)[со букви] денари.

Вкупниот износ на ДДВ изнесува _____.

За листа 2 - _____ [со бројки]

(_____)[со букви] денари.

Вкупниот износ на ДДВ изнесува _____.

СОГЛАСНИ СМЕ ДА ГИ ПОНУДИМЕ СЛЕДНИВЕ УСЛУГИ:

ДЕЛ 1: СЕРВИСИРАЊЕ, ЗАМЕНА НА РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И МИЕЊЕ НА ВОЗИЛА ВО СКОПЈЕ**Листа 1: Сервисирање на возила и замена на резервни делови во Скопје****MERCEDES E 200 KOMPRESOR BENZ**

Реден број	Опис	Единична цена за резервен дел/потрошен материјал + работна рака без ддв	ддв	ВКУПНО СО ДДВ
1.	Филтер за масло			
2.	Филтер за гориво			
3.	Филтер за воздух			
4.	Филтер за полен			
5.	Фреон за системот на ладење			
6.	Стабилизатори за предница			
7.	Предни амортизери			
8.	Задни амортизери			
9.	Предни диск плочки			
10.	Лагери на предни тркала			
11.	Лагери на задни тркала			
12.	Преден кочионен диск			
13.	Задни диск плочки			
14.	Моторно масло			
15.	Антифриз			
16.	Глицерин			
17.	Течност за брисачи			
18.	Дестилирана вода			
19.	Халогенка Х4			
20.	Халогенка Х7			
21.	Сијалица за позиција			
22.	Свекица			
23.	Греач			
24.	Сет метлици за брисачи			

25.	Линиски ремен			
26.	Заден кочионен диск			
27.	Автомат за рикверц			
28.	Заден лонец за ауспух			
29.	Летни гуми (Mishelin, Primaci или еквивалент)			
30.	Зимски гуми (Mishelin, Miltin snow или еквивалент)			
31.	Лепење на гума			
32.	Вулканизирање на надворешна гума			
33.	Исправување на бандажи			
34.	Пеглање и лакирање возило			
35.	Шлеп служба км			
36.	Паушал работна рака - час			
ВКУПНО ЕДИНЕЧНА ЦЕНА+РАБОТНА РАКА		*		

MERCEDES BENZ E 220 CDI

Реден број	Опис	Единична цена за резервен дел/потрошен материјал + работна рака без ддв	ддв	ВКУПНО СО ДДВ
1.	Филтер за масло			
2.	Филтер за гориво			
3.	Филтер за воздух			
4.	Филтер за полен			
5.	Фреон за системот на ладење			
6.	Стабилизатори за предница			
7.	Предни амортизери			
8.	Задни амортизери			
9.	Предни диск плочки			
10.	Лагери на предни тркала			
11.	Лагери на задни тркала			
12.	Хидрауличен друг лагер			
13.	Преден кочионен диск			
14.	Задни диск плочки			
15.	Моторно масло			
16.	Антифриз			
17.	Глицерин			
18.	Течност за брисачи			
19.	Дестилирана вода			
20.	Халогенка Х4			
21.	Халогенка Х7			
22.	Сијалица за позиција			
23.	Хепон сијалици			
24.	Бризгалки			
25.	Греач			
26.	Сет метлици за брисачи			
27.	Линиски ремен			
28.	Заден кочионен диск			
29.	Автомат за рикверц			

30.	Масло матик			
31.	Автоматски менувач			
32.	Заден лонец за ауспух			
33.	Летни гуми (Michelin, Primaci или еквивалент)			
34.	Зимски гуми (Michelin, Miltin snow или еквивалент)			
35.	Лепење на гума			
36.	Вулканизирање на надворешна гума			
37.	Исправување на бандажи			
38.	Ланци			
39.	Пеглање и лакирање возило			
40.	Алансер			
41.	Алтернатор			
42.	Акумулатор			
43.	Ламела			
44.	Шлеп служба км			
45.	Паушал работна рака - час			
ВКУПНО ЕДИНЕЧНА ЦЕНА+РАБОТНА РАКА				

ПЕЖО HDI 406

Реден број	Опис	Единична цена за резервен дел/потрошен материјал + работна рака без ддв	ддв	ВКУПНО СО ДДВ
1.	Филтер за масло			
2.	Филтер за гориво			
3.	Филтер за воздух			
4.	Филтер за полен			
5.	Фреон за системот на ладење			
6.	Предни диск плочки			
7.	Предни амортизери			
8.	Задни амортизери			
9.	Преден кочионен диск			
10.	Лагери на предни тркала			
11.	Лагери на задни тркала			
12.	Хидрауличен друг лагер			
13.	Задни диск плочки			
14.	Моторно масло			
15.	Антифриз			
16.	Глицерин			
17.	Течност за брисачи			
18.	Дестилирана вода			
19.	Халогенка Х4			
20.	Халогенка Х7			
21.	Сијалица за позиција			
22.	Свекица			
23.	Греач			
24.	Сет метлици за брисачи			
25.	Линиски ремен			
26.	Заден кочионен диск			
27.	Автомат за рикверц			
28.	Заден лонец за ауспух			

29.	Летни гуми (Michelin, Primaci или еквивалент)			
30.	Зимски гуми (Michelin, Miltin snow или еквивалент)			
31.	Лепење на гума			
32.	Вулканизирање на надворешна гума			
33.	Исправување на бандажи			
34.	Пеглање и лакирање возило			
35.	Алансер			
36.	Алтернатор			
37.	Акумулатор			
38.	Ламела			
39.	Сервис бош пумпа			
40.	Шлеп служба км			
41.	Паушал работна рака - час			
ВКУПНО ЕДИНЕЧНА ЦЕНА+РАБОТНА РАКА				

ФИЈАТ ПАНДА

Реден број	Опис	Единична цена за резервен дел/потрошен материјал + работна рака без ддв	Ддв	ВКУПНО СО ДДВ
1.	Филтер за масло			
2.	Филтер за гориво			
3.	Филтер за воздух			
4.	Филтер за полен			
5.	Фреон за системот на ладење			
6.	Предни диск плочки			
7.	Предни амортизери			
8.	Задни амортизери			
9.	Преден кочионен диск			
10.	Задни диск плочки			
11.	Моторно масло			
12.	Лагери на предни тркала			
13.	Лагери на задни тркала			
14.	Антифриз			
15.	Глицерин			
16.	Течност за брисачи			
17.	Дестилирана вода			
18.	Халогенка Х4			
19.	Халогенка Х7			
20.	Сијалица за позиција			
21.	Свекица			
22.	Греач			
23.	Сет метлици за брисачи			
24.	Линиски ремен			
25.	Заден кочионен диск			
26.	Автомат за рикверц			
27.	Заден лонец за ауспух			
28.	Ламела со потисна плоча			

29.	Ребраст и климаст каиш			
30.	Летни гуми (Sava или еквивалент)			
31.	Зимски гуми (Sava или еквивалент)			
32.	Лепење на гума			
33.	Вулканизирање на надворешна гума			
34.	Исправување на бандажи			
35.	Пеглање и лакирање возило			
36.	Шлеп служба км			
37.	Паушал работна рака - час			
ВКУПНО ЕДИНЕЧНА ЦЕНА+РАБОТНА РАКА				

Листа 2: Миење на возила во Скопје

	1	2	3	4
Ред.бр.	Вид на услуга	Единечна цена за услугата по возило, без вклучен ДДВ	Износ на ДДВ	Единечна цена за услугата по возило, со вклучен ДДВ
1.	Комплетно миење на возила (надворешно и внатрешно)			
2.	Хемиско чистење на ентериерот на возилото			
3.	Миење на мотор			
4.	Полирање			
ВКУПНА ЦЕНА ЗА ЛИСТА 2		*		

ВКУПНО ЗА ДЕЛ 1:

	1	2	3	4
Ред.бр.	Вид на услуга	Единечна цена без вклучен ДДВ	Износ на ДДВ	Единечна цена со вклучен ДДВ
Листа 1	Сервисирање на возила и замена на резервни делови во Скопје			
Листа 2	Миење на возила во Скопје (надворешно и внатрешно)			
ВКУПНО ЗА ДЕЛ 1		*		

*Предмет на е-аукција е единечната цена без вклучен ддв за дел 1

ДЕЛ 2: СЕРВИСИРАЊЕ, ЗАМЕНА НА РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И МИЕЊЕ НА ВОЗИЛА ВО ОХРИД

Листа 1: Севисирање на возило и замена на резервни делови во Охрид

ЛАДА КАРАВАН

Реден број	Опис	Единична цена за резервен дел/потрошен материјал + работна рака без ддв	ддв	ВКУПНО СО ДДВ
1.	Филтер за масло			
2.	Филтер за гориво			
3.	Филтер за воздух			
4.	Филтер за полен			
5.	Предни диск плочки			
6.	Преден кочионен диск			
7.	Задни диск плочки			
8.	Моторно масло			
9.	Антифриз			
10.	Лагери на предни тркала			
11.	Лагери на задни тркала			
12.	Глицерин			
13.	Течност за брисачи			
14.	Дестилирана вода			
15.	Халогенка Х4			
16.	Халогенка Х7			
17.	Сијалица за позиција			
18.	Свекица			
19.	Греач			
20.	Сет метлици за брисачи			
21.	Линиски ремен			
22.	Заден кочионен диск			
23.	Автомат за рикверц			
24.	Заден лонец за ауспух			
25.	Летни гуми (Sava или еквивалент)			
26.	Зимски гуми (Sava или еквивалент)			
27.	Лепење на гума			
28.	Вулканизирање на надворешна гума			
29.	Исправување на бандажи			

30.	Пеглање и лакирање возило			
31.	Шлеп служба км			
32.	Паушал работна рака - час			
ВКУПНО ЕДИНЕЧНА ЦЕНА+РАБОТНА РАКА				

Листа 2: Миење на возило во Охрид

	1	2	3	4
Ред.бр.	Вид на услуга	Единечна цена за услугата по возило, без вклучен ДДВ	Износ на ДДВ	Единечна цена за услугата по возило, со вклучен ДДВ
1.	Комплетно миење на возила (надворешно и внатрешно)			
2.	Миење на мотор			
ВКУПНА ЦЕНА ЗА ЛИСТА 2		*		

ВКУПНО ЗА ДЕЛ 2:

	1	2	3	4
Ред.бр.	Вид на услуга	Единечна цена без вклучен ДДВ	Износ на ДДВ	Единечна цена со вклучен ДДВ
Листа 1	Сервисирање на возила и замена на резервни делови во Охрид			
Листа 2	Миење на возила во Охрид (надворешно и внатрешно)			
ВКУПНО ЗА ДЕЛ 2		*		

*Предмет на е-аукција е единечната цена без вклучен ддв за дел 2

НАПОМЕНА: Паушалот за работна рака ќе се користи кога за возилата ќе е потребно да се менува дел кој што не е дел од спецификацијата.

*Доколку давателот на услугата вгради резервен дел кој не е специфициран во листата, истиот ќе го наплати посебно според неговата набавна цена (со максимум 6% маржа) на денот на интервенцијата за што ќе приложи фактура или друга сметка за вредноста на делот.

*Резервните делови кои не се вклучени во листата на резервни делови дадени во Прилог – , економскиот оператор е должен писмено со цена за резервен дел и цена за работна рака да ги достави на одобрување на договорниот орган, пред да започне со сервисирање и вградување. По одобрувањето може да се започне со сервисирањето.

*Гаранцијата за извршена услуга со вградени резервни делови да изнесува најмалку 1 година и економскиот оператор да располага и да вградува оригинални резервни делови и компоненти или делови со еквивалентен квалитет кои ги задоволуваат производните спецификации и стандарди на квалитет на производителот на возилата;

III.3. Нашата понуда важи за периодот утврден во тендерската документација. Се согласуваме со начинот на плаќање утврден во тендерската документација.

III. 4. Со поднесување на оваа понуда, во целост ги прифаќаме условите предвидени во тендерската документација.

Место и датум

Одговорно лице

(потпис и печат)

Прилог 2 – Изјава за сериозност на понудата**ИЗЈАВА**

Јас, долупотпишаниот _____ [име и презиме],
врз основа на член 47 став 1 од Законот за јавните набавки, а во својство на
овластено лице на понудувачот _____,
изјавувам дека во целост ја гарантирам содржината на понудата и дека понудата
е валидна и правно обврзувачка за нас во сите нејзини делови до истекот на
периодот на нејзината важност.

Исто така, изјавувам дека сум целосно свесен за последиците од прекршување
на оваа изјава во случаите од член 47 став 6 од Законот за јавните набавки, што
ќе доведе до издавање негативна референца од страна на договорниот орган
против понудувачот во чие име и за чија сметка сум овластен да ја дадам оваа
изјава.

Место и датум

Овластено лице

(потпис и печат)

*Изјавата за сериозност на понудата може да биде потпишана и од лице овластено од одговорното лице

Прилог 3 – Изјава за независна понуда**ИЗЈАВА**

Јас, долупотпишаниот _____ [име и презиме],
врз основа на член 129 став 2 од Законот за јавните набавки, а во својство на
овластено лице на понудувачот _____,
под целосна материјална и кривична одговорност изјавувам дека понудата во
постапката со барање за прибирање на понуди бр. 28 /2015 ја поднесувам
независно, без договор со други економски оператори на начин кој не е
спротивен на прописите за заштита на конкуренцијата, како и дека во
постапката не учествувам со други економски оператори со кои сум капитално,
сопственички или роднински поврзан.

Исто така, изјавувам дека сум целосно свесен за последиците од давање на
невистинити наводи во изјавата, што може да доведе до поведување на постапка
за утврдување прекршочна или кривична одговорност против понудувачот во
чие име и за чија сметка сум овластен да ја дадам оваа изјава.

Место и датум

Овластено лице

(потпис и печат)

*Изјавата за независна понуда не може да биде потпишана од ниту едно друго лице освен од одговорното лице

Прилог 4 – Модел на договор

Врз основа на член 165 од Законот за јавни набавки (Сл. Весник/ на РМ бр. 136/2007, 130/2008, 97/2010, 53/2011, 185/11, 148/2013, 28/2014 43/2014, 130/2014, 180/2014 и 78/2015), се склучува следниов

**ДОГОВОР
ЗА ЈАВНА НАБАВКА НА УСЛУГИ**

ДОГОВОРНИ СТРАНИ

- **Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје**, со адреса: бул. Гоце Делчев бр. 9, 1000 Скопје, претставуван од ректорот проф. д-р Велимир Стојковски,
(во понатамошниот текст „Договорен орган“) од една страна,
- _____, со адреса: ул. _____, претставуван од _____, во понатамошниот текст носител на набавката – **Носител на набавката**

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ

Член 1

Предмет на овој договор е *набавка на услуги- сервисирање, замена на резервни делови и миење на возила согласно потребите на Ректоратот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје и Конгресен центар во Охрид.*

Овој Договор се склучува врз основа на спроведената постапка за јавна набавка, за доделување на договор за јавна набавка со барање за прибирање на понуди со објавување на оглас во ЕСЈН која заврши со е-аукција број, 28 / 2015, и доставената понуда на Носителот на набавката. според спецификација која е составен дел на тендерската документација и составен дел на овој Договор, и тоа:

- За дел ___ - _____

ВРЕДНОСТ НА ДОГОВОРОТ

Член 2

Носителот на набавката по барање на Договорниот орган во текот на важењето на овој договор, му ги извршува услугите кои се предмет на овој договор во согласност со цените од Понудата на Носителот на набавката која е составен дел на овој Договор.

Вкупната вредност на договорот изнесува _____,00 денари без вклучен ДДВ.

Договорниот орган нема обврска да ја исполни вредноста од став 2 на овој член.

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 3

Договорот се склучува на определено време за период од 1 (една) година и ќе започне да важи од _____.____.2015 година.

ДИНАМИКА И НАЧИН НА ИЗВРШУВАЊЕ НА УСЛУГИТЕ

Член 4

Носителот на набавката по барање на Договорниот орган во текот на важењето на овој Договор е должен континуирано во согласност со потребите на Договорниот орган.

Носителот на набавката има обврска да им даде приоритет на службените возила на Ректоратот на Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје и бараната услуга да ја изврши веднаш по приемот на возилото во сервисот.

КВАЛИТЕТ И ПРИЕМ НА УСЛУГАТА

Член 5

Ако услугата не го исполнува квалитетот содржан во Понудата на Носителот на набавката, Договорниот орган ќе побара од Носителот на набавката да му извршува услуга со договорениот квалитет. Квалитетот го утврдуваат лица овластени од Договорниот орган. Со потпишувањето на овој Договор, Носителот на набавката е согласен дека го прифаќа наодот содржан во записникот од овластените лица и е должен да постапи по барањата од записникот.

Правото од овој член Договорниот орган го задржува во текот на важноста, односно времетраењето за кое е склучен овој Договор.

Член 6

Во случај Носителот на набавката да не ја извршува услугата во наведениот рок или услугата не го исполнува квалитетот и не соодветствува со техничките спецификации во Тендерската документација и Понудата, Договорниот орган има право да:

- Бара извршување на услугата во наведениот рок и/или според понудениот квалитет,
- Раскинување на Договорот, враќање на платениот износ и надомест за претрпена штета,
- Услугата да ја изврши кај второ рангираниот понудувач, а на сметка на Носителот на набавката од овој Договор,
- Раскинување на Договорот и склучување Договор со второрангираниот Понудувач.

НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ

Член 7

Плаќањето од страна на Договорниот орган кон Носителот на набавката, ќе биде извршено по доставена фактура, во рок од 90 денови.

КОРЕКЦИЈА НА ЦЕНИТЕ

Член 8

Корекција на цените на предметот на договорот за јавна набавка не се дозволени и истите ќе останат фиксни за целото времетраење на договорот.

ДОГОВОРНА КАЗНА ЗА ЗАДОЦНУВАЊЕ ИЛИ НЕИСПОЛНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 9

Доколку Носителот на набавката од било која причина, нема да ја извршува услугата, Договорниот орган е овластен таа услуга да ја изврши од друга страна, а за сметка на Носителот на набавката.

Во случај на задоцнување во исполнувањето на обврските од страна на Носителот на набавката, тој е согласен да му плати на Договорниот орган договорна казна во висина од 0,5% од вкупната вредност на договорот со пресметан ДДВ за секој ден на доцнење.

Член 10

За износот на договорната казна Договорниот орган ќе му достави на Носителот на набавката фактура, која Носителот на набавката е должен да ја плати во рок од 15 дена од денот на нејзиното пристигнување во неговата архива. Носителот на набавката се обврзува дека за задоцнето плаќање на фактурата од овој став ќе му исплати законска казнена камата на Договорниот орган за секој ден доцнење.

ОБВРСКИ НА ДОГОВОРНИОТ ОРГАН

Член 11

Договорниот орган се обврзува да ги плаќа фактурите од член 7 од овој Договор на начин и во рок определен во истиот член.

НАДОМЕСТ НА ШТЕТА

Член 12

Носителот на набавката е должен на Договорниот орган да му ја надомести штетата предизвикана поради неисполнувањето на овој Договор. Задоцнувањето во исполнување на овој Договор, неквалитетното и ненавремено извршување на услугата ќе се разрешува согласно Законот за облигациони односи и Законот за заштита на потрошувачи.

РЕШАВАЊЕ НА СПОРОВИ

Член 13

Сите евентуални спорови и недоразбирања кои би произлегле од овој Договор, договорните страни ќе ги решаваат во духот на добрите деловни обичаи со меѓусебно договарање.

Доколку тоа не даде резултат во рок од 10 (десет) дена, спорот ќе се решава пред арбитражна комисија која ќе ја сочинуваат 3 (три) члена и тоа по 1 (еден) од двете договорни страни, а третиот член ќе го одберат заеднички од редот на арбитражите на Арбитражниот суд при Стопанска Комора на Република Македонија.

Член 14

Доколку Арбитражната Комисија не даде заедничко прифатливо решение сите евентуални спорови ќе ги решава надлежниот суд Скопје 2 во Скопје.

ВИША СИЛА

Член 15

Договорените страни нема да бидат одговорни за неизвршување на било какви обврски од овој Договор доколку причината за неизвршување е виша сила – настани вон контрола на договорните страни и независни од нивната волја, кои директно влијаат на извршување на обврските од овој Договор и чија појава не е последица од невнимание на договорните страни, а кои не можело да се спречат, избегнат или отстранат.

Настаните од виша сила не се ограничени само на елементарни непогоди, туку вклучуваат и воена состојба, штрајк, ембарго.

Во случај било која од договорените страни да е спречена во исполнување на овој договор како последица од виша сила, должна е за тоа да ја извести другата договорна страна во рок од 48 часа, со индикација за причините и можното траење на настаните на виша сила. Истата постапка ќе биде применета поради известување за престанување на настаните од виша сила.

Доколку настапат настани оценети како виша сила, роковите одредени со овој Договор ќе се настојува да се прилагодат со обострано договарање на договорните страни, но во случај настаните од виша сила да траат подолго од 30 дена, Договорниот орган го задржува правото да го раскине овој Договор и истото веднаш да стапи во сила, од како писмено ќе го извести Носителот на набавката за тоа.

Во секој случај, доколку доцнењето предизвикано од виша сила се продолжи повеќе од 3 месеци секоја договорна страна има право по писмен пат да го раскине овој договор со што истото веднаш стапува на сила.

РАСКИНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ**Член 16**

Кога една од договорните страни нема да ја исполни својата обврска другата договорна страна може да бара исполнување на обврската или да го раскине Договорот.

Договорната страна која поради неисполнување на договорните обврски го раскинува Договорот должна е тоа да и го соопшти на другата договорна страна без одлагање, по писмен пат.

КОРУПЦИСКО ИЛИ ИЗМАМНИЧКО ОДНЕСУВАЊЕ**Член 17**

Договорните страни се согласни да ги применат највисоките стандарди за етичко и законито однесување за време на реализација на овој Договор.

ПРИМЕНЛИВ ЗАКОН**Член 18**

За се што не е регулирано со овој договор ќе се применуваат одредбите од Законот за облигациони односи на РМ, Тендерската документација и Понудата на Носителот на набавката.

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ**Член 19**

Измени и дополни на Договорот можат да се вршат со заедничка согласност на договорните страни по писмен пат.

Договорот може да се менува со Анекс - Договор само во согласност со одредбите на Законот за јавни набавки и тендерската документација.

Член 20

Овој Договор е склучен во 4 (четири) истоветни примероци од кои по два за секоја договорна страна.

Договорен орган
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“
Скопје

Ректор
Проф. д-р Велимир Стојковски

Носител на набавката

Скопје

Управител

Прилог:

- Тендерска документација
- Понуда (ја вклучува целокупната понудена документација)